

Во пресрет на одржувањето на особено значајни меѓународни собири, како безбедносниот форум на НАТО и меѓурелигиската средба во Охрид, на кои ќе присуствуваат еминентни светски државници и црковни великодостојници и во интерес на зачувувањето на угледот на нашата држава актуелните обвинувања меѓу Мендух Тачи и Бранко Црвенковски мора да се расчистат до крај.

Во Македонија мора да се воспостават контролни механизми и институции кои ќе ја оневозможат досегашната леснотија во заземањето на најзначајните државни функции.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Вообичаените политички конфронтации кои се дел од мирзбата на балканската крчма, во која подолго време се наоѓа и Република Македонија, во последно време опасно ја надминуваат црвената линија на толеранција и невкус, некултура или недостоинствена и долна политичка пресметка кои, сакале или не, нè потсетуваат на Божествената комедија на Данте Алигиери, кој во деветте кругови од "адот" (пеколот) ги смести најзначајните личности од своето време.

Може ли нашите државни органи да си дозволат таков луксуз кој значи пласирање на меѓусебни обвинувања и закани за ликвидација на нивните семејства, за употреба на кокаин и на алкохол и слични обвиненија кои деновиве се регистрирани во канонадата изјави и контраизјави меѓу Мендух Тачи, потпретседателот на ДПА, која е дел од актуелната власт, и Бранко Црвенковски, претседателот на Република Македонија, кој потекнува од СДСМ, а без да се преземат мерки за потврда или за отфрлување на таквите тешки обвинувања? Веднаш ќе кажеме дека вакво нешто

не може и натаму да се толерира, бидејќи не се наоѓаме во период на предизборна кампања кога овие појави добиваат во интензивност, туку во период од пресуден карактер кога треба да ги привршиме реформите во политиката, судството, полицијата и во армијата, за да можеме да се надеваме дека ќе добиеме покана за членство во НАТО пактот на Самитот на евроатлантската алијанса во 2008 година, а потоа и датум за отпочнување преговори за влегување во Европската унија.

ДВОБОЈ ТАЧИ - ЦРВЕНКОВСКИ

Се чини дека корените на актуелните "муабетења" меѓу вистинскиот водач на ДПА, Мендух Тачи, во отсуство на болниот Арбен Џафери, и претседателот на Републиката, Бранко Црвенковски, со кои биле запознати и шефовите на најзначајните дипломатски мисии во нашата држава, што зборува за сериозноста на таквите работи, имаат подлабоки основи отколку, на пример, лесно изнесената оценка на одделни експерти дека во случајот се работи за спроведување на смислена акција за детронизација на Црвенковски, кој ѝ е голем

ќање на четирите случаи од Хашкиот трибунал, во кои има обвиненија против раководството на ДУИ за извршени воени злосторства во 2001 година, Бранко Црвенковски по посетата на Брисел тврдеше дека и тој ги советува македонските партии да го откочат дијалогот меѓу власта и опозицијата, по напуштањето на Собранието на Македонија од страна на пратеничката група на ДУИ. Од друга страна, пак, познато е дека за време на минатогодишната предизборна кампања токму Мендух Тачи го напаѓаше СДСМ дека заедно со Али Ахмети тајно учествувал во предизвикувањето на конфликтот во 2001 година, само со единствена цел да се собори

Заканите по животот на актуелни влијателни политичари не смеат да се гледаат низ призмата на искршеното балканско огледало како вообичаена кавга меѓу различно обоените структури на власта во време кога почнаа да се расчистуваат бројни афери од организираниот криминал, митото и корупцијата, кои како рак-рана ја уништуваат македонската држава.

ВРЕМЕ ЗА РАСЧИЛИ ИЛИ НА ВИРТУЕ

тогашната коалициона влада меѓу Љубчо Георгиевски и Арбен Џафери, за што велеше дека неговата партија има подготвено и бела книга, која никогаш не беше објавена. Со еден збор, ДПА не може да си дозволи учество на ДУИ во актуелната коалициона влада и тоа го покажаа сите настани кои следуваа по напуштањето на пратениците на ДУИ на собраниските клупи.

СЕ ПОДГОТВУВА ЛИ ИМПИЧМЕНТ?

Ако се точни тврдењата дека претседателот на државата, Бранко Црвенковски, во присуство на директорот на Агенцијата за разузнавање и на директорот на ДБК, му се заканувал на Мендух Тачи со ликвидација на семејството, тогаш единствен заклучок кој би произлегол од ваквата ситуација, која треба да биде документирана и проверена од страна на МВР и доколку се добие потврда за ваквите сознанија, тогаш сигурно ќе се констатира дека е можно Бранко Црвенковски да се соочи со от-



ЗОШТО ВО МАКЕДОНИЈА ВО ОВИЕ 16 ГОДИНИ НИКОГАШ НЕ СЕ ВОСПОСТАВИ КУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ НАЈВИСОКИТЕ ПОЛИТИЧКИ ИНСТИТУЦИИ ВО ДРЖАВАТА, ПРИ ШТО СЕКОЈА СТРАНА ЌЕ ПОКАЖЕ ПОЧИТ КОН ТАКВАТА ИНСТИТУЦИЈА? ЗОШТО СЕ НАСТОЈУВА ТОЈ ОД СПРОТИВНАТА СТРАНА СЕКОГАШ, БЕЗ ДА СЕ ИЗБИРААТ СРЕДСТВА, ДА СЕ СМЕНИ ВО "АДОТ" ЗА ДА ОДИ ВО "ЗАБОРАВОТ"?

СТУВАЊЕ НА РЕАЛНИТЕ ЛНИТЕ АФЕРИ!

почнување постапка за негово напуштање на највисоката функција и тоа по легален начин и со постапка предвидена со Уставот на Република Македонија. Би требало во интерес на вистината и за заштита на угледот на самата институција претседател на Републиката и на угледот на македонската држава, од сите надлежни институции да се преземат мерки за утврдување на точните случувања, бидејќи во тие препукувања беа изречени тешки квалификации дека некој бил "под дејство на кокаин", дека "можеби е луд", дека Македонија "нема државнички капацитет", дека "нашите судови не преземаат дејства против болни луѓе" и други такви изјави, за кои сметаме дека е дегутантно да се повторуваат. Во тој случај, во таа легална процедура, меѓу другото, би дошло и до расветлување на аферата околу трошењето на 15.000 евра од страна на Кабинетот на претседателот на Републиката, за што постои извештај од државната ревизија, за непочитување на законските прописи кои подразбираат обврска на носителите на јавни и на државни функции да го пријавуваат

стекнатиот имот, а во врска со тврдењата на неговиот некогашен сопартиец Љупчо Палевски дека претседателовата сопруга уплатила 160.000 евра за купување деловен простор или имот кој не бил прикажан во анкетниот лист на претседателот Црвенковски, како и за слични работи кои беа дел од несланото однесување на македонските политички лидери во минатото.

ДЕФИНИТИВНО ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ

Аферата треба да се расчисти до крај и тоа е повеќе од јасно во време кога Република Македонија повторно е во сферата на интерес за реализирање на серија акции кои доаѓаат од соседството, а кои со еден збор и навистина значат обиди за уривање на државничкиот капацитет на македонскиот народ, со непризнавањето на Македонската православна црква и обидот на оската Белград - Атина за инсталирање на паралелна православна црква, непризнавањето на уставното име од страна на Гр-

ција, негирањето на човечките права на Македонците, кои живеат во соседните држави - Грција и Бугарија, како национални малцинства, со постојани укажувања за наводното неспроведување на Рамковниот договор од Охрид, што доаѓаат од вечно незадоволната опозициона партија ДУИ и од некои странски кругови, кои претставуваат дел од големото албанско лоби во светот. Од друга страна, пак, таквото расчистување е поврзано и со спроведувањето на натамошната акција на актуелната Влада на Никола Груевски, која произлегува од програмата за нулта толеранција на организираниот криминал, митото и корупцијата, во кои сосема извесно ќе се појават и други личности од водечките македонски партии, а особено од СДСМ. Исто така, на таков начин ќе треба да им се стави крај и на обвинувањата за кражба на 150.000 гласови на изборите за кои зборува Мендух Тачи и за други недостојни акции на партиите на власт во досегашниот транзиционен период, кои ја доведоа државата во невидена економска криза, но предизвикаа и пад на општиот морал, достоинство и чест и на обичните граѓани кои се идентификуваат со своите "сакани политички лидери".